

Бр. 02-029/2  
23.12. 2014 год  
СКОПЈЕ

Врз основа на член 108 од Закон за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2011; 51/2011; 148/2011; 74/2012; 171/2012; 27/2014 и 139/2014), Генералниот директор на Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија – КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје на ден 23.12.2014 година ги донесе следните:


## ПРАВИЛА ЗА ИНТЕРНЕТ ИГРИ НА СРЕЌА – ВИДЕОЛОТАРИЈА

### 1. ПРЕДМЕТ

- 1.1. Со овие правила се утврдува поединечен вид интернет игри на среќа – „Видеолотарија“ и истите содржат назив и седиште на приредувачот на интернет игри на среќа; име, времетраење, опис на играта на среќа, услови за учество во играта на среќа, висина на влогот, вид и вкупна вредност на добивката, начин, постапка и контрола на утврдување на добивките, начин и време на објавување на резултатите од играта на среќа и начин и рок за исплата на добивките, односно остварување на добивките од друг вид.
- 1.2. Интернет игрите на среќа - Видеолотарија ги приредува Друштвото за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустрија ДОО Скопје, со седиште на бул. Гоце Делчев бр. 8, 1000 Скопје (во понатамошен текст: „ДВЛМ“ или „Приредувач“).
- 1.3. Овие правила ги обврзуваат и приредувачот и учесникот и тие се должни во целост да ги почитуваат.
- 1.4. Учесникот со уплатата на влогот во играта на среќа ги прифаќа и се согласува да ги почитува одредбите кои се уредени со овие Правила, Општите правила и услови и останатите важечки правила за учество во интернет игрите на среќа на ДВЛМ.

### 2. ДЕФИНИЦИИ

- 2.1. Видеолотарија се игри на среќа кои се играат преку платформата за интернет игри на среќа, каде што резултатот од игрите (одлуката за добивка или загуба) се генерира со помош на електронски или механички генератор на случајноста (генераторот на случајни броеви) на компјутерски сервер на приредувачот на играта на среќа
- 2.2. Видеолотарија се приредува за забава и можност учесниците во игрите да остварат добивка.
- 2.3. Видеолотаријата се приредува 24/7 во текот на целата година.
- 2.4. „Платформа“ е системот за онлајн игри на среќа на приредувачот, преку кој се учесникот го остварува своето учество во интернет игрите на среќа. Учесникот пристапува на платформата со повикување на веб страната [www.2win.mk](http://www.2win.mk) или преку други онлајн или мобилни апликации понудени од приредувачот.
- 2.5. Видеолотариските игри содржат еден или повеќе графички интерфејси и/или нивоа со резултати од играњето добиени со помош на генератор на случајни броеви и се состојат од, но не се ограничени на, шеми од броеви и/или симболи кои ги дефинираат добитните односно недобитните комбинации.
- 2.6. „Линија“ или „Линии“ се можните добитни комбинации на низи на броеви и/или симболи кои се предвидени во логиката на поединечната игра. Линиите и другите добитни комбинации и висината на можните добивки се опишани и достапни во упатствата за секоја поединечна игра на платформата за игри на среќа.
- 2.7. Вртење или „Спин“ е поединечно обложување во текот на играта на избраниот број на „Линии“ или друг избор на броеви, бои или симболи предвиден во играта.
- 2.8. „Џек-пот“ („Jackpot“) се дополнителни добивки кои играчот може да ги оствари независно од висината на влогот во спинот и независно од тоа дали во спинот е остварена добитна или недобитна комбинација. Износот на овие добивки расте прогресивно преку додавање на



определен процент од влоговите во една игра и/или група игри. Видеолотариските игри може истовремено да имаат повеќе независни Џек-пот фонда за добивки.

- 2.9. „Бесплатно вртење“ („Free spin“) е спин во играта во кој учесникот може да оствари добивка без да вложува сопствени средства/поени за играње.

### 3. УЧЕСТВО ВО ИГРАТА

- 3.1. За да може да учествува во Видеолотариските игри, учесникот треба да има доволно расположливи средства на неговата ДВЛМ сметка на платформата за играње.
- 3.2. Приредувачот не наплаќа посебен надомест од учесниците во игрите на среќа за учество во Видеолотариските игри.
- 3.3. Приредувачот за секоја поединечна видеолотариска игра утврдува минимален и максимален износ на почетен депозит во играта како и износ на минимален и максимален поединечен влог по Спин.
- 3.4. Приредувачот го задржува правото за промена на минималниот и максималниот износ на почетен депозит во игра како и износот на минималниот и максималниот поединечен влог по Спин на играта на среќа, во текот на приредувањето на Видеолотаријата, но само по завршување игрите кои се во тек.
- 3.5. Приредувачот е должен да ги извести учесниците во играта на среќа за висината на актуелните минимални и максимални влогови по спин и/или почетни депозити за учество во играта преку интернет страната за игри на среќа.
- 3.6. Паричниот депозит и влог во играта може да биде претставен во вид на поени за игра. Соодносот помеѓу паричната единица на ДВЛМ сметката и бројот на доделени поени во играта Приредувачот го утврдува за секоја поединечна игра одделно.
- 3.7. Сите износи и промени на минимални и максимални депозити, минимални и максимални влогови, парична вредност на поени за игра, Приредувачот ги утврдува со одлука, која е објавена на интернет страната за игри на среќа на приредувачот и достапна за учесниците во игрите на среќа.
- 3.8. Учесникот за секој спин го избира износот на влогот од достапниот депозит или поени во играта, според достапните износи на влогови во играта, како и линиите или комбинациите на броеви, бои и/или симболи на кој се обложува за тој спин од предвидените во упатствата на играта. Во случај на „Free spin“ учесникот ги избира само линиите или комбинациите на броеви, бои и/или симболи на кој се обложува за тој спин.
- 3.9. Во текот на играта, учесникот со секој спин има можност да оствари и Џек-пот добивка од овозможените Џек-пот награди за дадената игра.
- 3.10. Приредувачот на учесникот во играта на среќа преку својата платформа ќе му обезбеди увид во сите обложувања направени од учесникот, како и остварените добивки од тие обложувања.

### 4. УТВРДУВАЊЕ НА ДОБИВКА

- 4.1. Резултатот од секој поединечен спин на било која видеолотариска игра мора да биде веднаш јасно означен на екранот на учесникот заедно со висината на евентуалната добивка.
- 4.2. Добитна комбинација е онаа комбинација на броеви и/или симболи која е остварена во спинот на играта и е предвидена како добитна во „Линиите“ или другите комбинации означени од учесникот предвидени во упатството на играта.
- 4.3. Износот на остварената добивка по завршувањето на играта се додава на износот на расположливите средства за игра и може веднаш да се употреби како влог во следните спинови на играта.
- 4.4. Приредувачот на ДВЛМ сметката на играчот ќе го одобри износот на добивката намален за сите законски пропишани даноци и давачки.



- 4.5. Персоналниот данок на доход и останатите законски предвидени давачки од учество во играта на среќа паѓаат на товар на учесникот кој ја остварил добивката.
- 4.6. Приредувачот ќе го пресмета и уплати персоналниот данок на доход на играчот на законски предвидениот рок и начин.

## 5. ПРАВИЛА ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕКИН

- 5.1. Доколку се случи прекин на комуникацијата во текот на спинот, софтверот автоматски ќе ја доврши играта во име на учесникот. Учесникот може да го провери резултатот од спинот во логовите на играта откако повторно ќе се најави на платформата.
- 5.2. Доколку се случи прекин во играта на среќа, приредувачот ќе му овозможи на учесникот да ја продолжи и заврши играта која што е прекината веднаш по отстранувањето на причините поради кои настанал прекиноот.
- 5.3. Доколку приредувачот не може да му овозможи на учесникот да ја продолжи и заврши играта која што е прекината, на учесникот ќе му го надомести влогот од прекинатата игра на ДВЛМ сметката на учесникот.

## 6. ПРАВО НА ПРИГОВОР

- 6.1. Учесникот во играта на среќа има право во рок од триесет (30) дена од денот на постигнување на резултатот од спинот и/или играта, да поднесе електронски или писмен приговор до приредувачот, доколку смета дека приредувачот не ја пресметал или неправилно ја пресметал добивката.
- 6.2. Приредувачот има рок од седум (7) дена од поднесувањето на приговорот да утврди дали приговорот е основан, и во случај на прифаќање на приговорот во рок од три (3) дена да изврши исплата на остварената добивка на учесникот во обложувањето.
- 6.3. Приредувачот е должен да ги чува неизбришливите електронски логови од игрите, до целосно решавање на спорите по приговорите и/или до правосилно завршување на судската постапка.

## 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 7.1. Приредувачот е должен овие правила да ги истакне на веб страните преку кои ги приредува интернет игрите на среќа, јавно објавени и достапни за сите учесници во обложувањето.
- 7.2. Овие правила стапуваат на сила по добивање на согласноста од страна на Министерството за финансии, а се применуваат од денот на нивното објавување на интернет страната за игри на среќа на Приредувачот.

Бр. 02-929/2

Скопје, 23.12.2014



Генерален Директор  
Дане Кузмановски